



УДК. 235.3.033.2(497.7)
75.052.033.2:235.3(497.7)

Дејан ЃОРЃИЕВСКИ

ЗА ПРЕТСТАВИТЕ НА СВЕТИТЕ ВОИНИ ОД ЦРКВАТА СВЕТИ ЃОРЃИ ВО СТАРО НАГОРИЧИНО

Помеѓу светителите насликани во најниската зона во црквата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино (1317 год.), по својата застапеност се издвојуваат претставите на светите воини¹. Насликани во полна воена опрема, тутка се сретнуваат најпочитуваните воинимаченици кои настрадале за христијанство-

¹ Б. Тодиќ го определува крајот на живописувањето на црквата во 1317/18 год. cf. Б. Тодиќ, *Старо Нагоричино*, Београд 1993, 27; оправдана е забелешката на Г. Суботиќ во поглед на датирањето на живописот. Според него, живописувањето на црквата е завршено во есента 1317 год., со оглед на тоа што во најниската зона на живописот ги имаме годините 1316/17 (на хитонот на св. Теодор Тирон) и 1317/18 (на западниот сид, крај влезот), cf.

Г. Суботиќ - Д. Тодоровић, *Сликар Михаило у ма-настаниру Светиот Прохор Пчињско*, Зборник радова Византолошког института XXXIV, 1995, 136.

² Б. Тодиќ, op. cit., 77-87, со наведената литература. За претставите на светите воини во византиската уметност постои огромна литература: М. Марковић, *O иконографији светих ратника у истиочно - хришћанској уметности и о предста-вама ових светишијеља у Дечанима*, Зидно сликар-ство манастира Дечана, Београд 1995, 568, ф.н. 8; за формалните дистинкции во начинот на претставувањето на светите воини и останатите светители, cf. H. Maguire, *The Icons of their Bodies. Saints and their Images in Byzantium*, Princeton 1996; за иконографијата на овие светители, cf. М. Марковић, op. cit., 567 - 626; M. G. Parani, *Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material Culture and Religious Iconography*, Brill - Leiden - Boston 2003, 101 - 158; P. L. Grotowski, *Military attire of warrior saints-between iconography and written sources*, in: *Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, Abstracts of Communi-cations*, vol.III, London 2006, 283 - 285. Оваа тематика во поново време доби и своја монографија: Ch. Walter,

The warrior saints in byzantine art and tradition, Aldershot 2003.

то². Почнувајќи од јужниот сид, прв од христовата кохорта е претставен св. Прокопиј (сл.1), веднаш до него е св. Никита (сл. 2), над јужниот влез во црквата се наоѓаат попрсјата на св. Андроник и св. Сава Стратилат (сл. 3), додека покрај самиот влез се претставите на св. Димитрија (сл. 4) и св. Нестор (сл. 5), со кои завршува галеријата на светите воини од јужниот сид³. Ако кон нив ги наброиме и ликовите на Св. Петозарници (сл. 6) - св. Евстра-тиј, св. Авксентиј, св. Евгениј, св. Мардариј и св. Орест⁴ (сл. 7), претставени како маченици и со кои всушност започнуваат претставите на стоечките светители, доаѓаме до заклучок дека целиот јужен сид е исполнет со ликовите на светите воини.

Во јужниот премин помеѓу припратата и наосот е насликан и св. Арета (сл. 8), а на западниот сид е фигурата на св. Јаков Персиски⁵ (сл.9). Импозантен број на претстави од овој светителски ред се среќаваат и на северниот сид (сл. 10)⁶. Почнувајќи од запад, насликаните се св. Артемиј (сл. 11), св. Александар (сл. 12), св. Христофор (сл. 13), св. Меркуриј (сл. 14), св. Мина Египетски (сл. 15) и св. Евстатиј Плакида⁷ (сл. 16). На јужната страна на централниот премин помеѓу припратата и наосот е фигурата на Св. Теодор Тирон⁸ (сл. 17), а на северната страна веројатно бил насликан и св.

³ Б. Тодиќ, op. cit. 77; сл. 40, 46, 47.

⁴ ibidem, 77.

⁵ ibidem, сл. 58.

⁶ ibidem, сл. 60.

⁷ ibidem.

⁸ ibidem; претставата е погрешно идентификувана како Теодор Стратилат од страна на П. Миљковиќ - Пепек, cf. П. Миљковиќ - Пепек, *Дело по на зо-графије Михаило и Еутихиј*, Скопје 1967, 22, 61.



Сл. 1. Старо Нагоричино, Св. Прокопиј, 1317

Теодор Стратилат, чија претстава денес е целосно уништена⁹. Патронот на црквата е насликан на пет места: како фреско - икона на олтарната преграда (сл. 18), на западната страна на јужниот столбец¹⁰ (сл. 19), на источниот сид на припратата (сл. 20), во ктиторската композиција на северниот сид од припратата и во лунетата над западниот влез во црквата¹¹ (сл. 21).

Покрај стандардно сликаните светители од категоријата на светите воини (светите Теодо-

⁹ За заедничкото претставување на светите Теодори, ср. Л. Мавродинова, *Св. Теодор - развијише и особености на иконографския му ѕин в средновековната живопис*, Известия на Института за искуствознание, XIII (1969) 41 - 43; Миодраг Марковић, оп. cit. 594 - 597, Ch. Walter, оп. cit., 59-64; освен овие светители, Михаил и Еутихиј, како добри познавачи на хагиографиите, често ги претставуваат заедно и св. Димитрија и св. Нестор: во Богородица Перивлепта - Охрид, (1295), Кралевата црква во Студеница (1315), Старо Нагоричино (1317).

¹⁰ Б. Тодић, оп. cit. 78, сл. 73, 84, 85

¹¹ ibidem, 87, т. I, сл. 8, 9, 22, прт. 21

ри, св. Ѓорѓи, св. Димитрија, св. Прокопиј и св. Меркуриј), во нагоричката црква ги наоѓаме и ретките претстави на св. Александар¹² и св. Христофор¹³. Меѓутоа, вниманието го привлекува и фигурата на солунскиот заштитник св. Димитрија, насликан на јужниот сид, покрај влезот (сл. 4). Во литературата предизвика интерес неговиот епитет *ό ἀ πόκαυχος*¹⁴, затоа што св. Димитрија со овој епитет во сидното сликарство е насликан само уште еднаш - во црквата Св. Атанасиј во Костур (1384 г.)¹⁵. Можеби поради овој проблем, недоволно внимание е посветено на иконографијата на овој



Сл. 2. Старо Нагоричино, Св. Никола, 1317

¹² Михаил и Еутихиј претходно го имаат насликано св. Александар во Перивлепта - Охрид (1295), cf. П. Миљковиќ - Пепек, оп. cit. 50; за претставите на св. Александар во византиската уметност, најдобро кај Миодраг Марковић, оп. cit. 609; Ch. Walter, оп. cit., 245; на македонска територија овој светител со воена опрема веројатно е насликан и во Богородичната црква во Матејче од 1348-1352 (не се споменува во литературата за Матејче, веројатно на него мисли М. Марковиќ, но не наведува точно на кое место во црквата е насликан, с.ф. Миодраг Марковић, оп. cit. 609, ф.н.322), покрај претставата на св. Артемиј на северниот сид (св. Артемиј е погрешно идентификуван како св. Аре-та, с.ф. Е. Димитрова, *Манасијир Матејче*, Скопје 2002, 194).

¹³ И. М. Ђорђевић, *Свећи Христофор у српском видном сликарству средњег века*, Зограф 11 (1980), 63 - 66, Б. Тодић, оп. cit. 124, ф.н. 211.



Сл. 3. Старо Нагоричино, Св. Андроник и Св. Сава Страпилаи, 1317

свет воин. Тој е потпрен на копје кое го држи со десната рака, покрај бедрото има меч, а со левата рака го придржува штитот. Облечен е во црвен хитон и жолт окlop, со зелен плашт

¹⁴ Епитетот е доведуван во врска со великиот дукс на Солун Алексиј Апокавк, убиен 1345, cf. A. Ορλανδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς, Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, Αθήνα 1938, 153, f.n. 7; со неговиот син Јован Апокавк, c.f. A. Ξυγγόπουλος Ἅγιος Δημήτριος, ο Μέγας Δούξ ω Απόκανκως, Ελληνικά 15 (1957) 122-140, особено 134-140; со сликарот Алексиј Апокавк од 1421 год., c.f. Ch. Walter, *St. Demetrios - The Myroblytos of Thessalonica*, in: *Studies in Byzantine Iconography*, London 1977, 167 - 169. Бранислав Тодиќ оправдано ја забележува хронолошката неправилност на овие аналогии, велејќи дека епитетот треба да се поврзе со зборот καυκος, кој се користи во византиска поезија или пак со некоја икона со овој епитет која порано постоела во Солун, cf. Б. Тодић, op. cit., 124, ф.н. 212, 125. Сепак, не треба целосно да се исклучи врската со солунското семејство Апокавк кои постоеле уште во XI век, а со тоа ниту со Алексиј Апокавк кој живеел во времето кога биле создавани нагоричките фрески. Ако го прифатиме читањето на П. Миљковиќ - Пепек за написот на штитот на св. Димитрија од иконата од Марковиот Манастир, каде исто така пишува АП (οκαυκος), cf. П. Миљковиќ - Пепек, *Неизвестный трезор икон*, Скопје 2002, 24, тогаш сигурно не се работи за еден иконографски тип како што претпоставува Тодиќ, затоа што светителот на иконата иконографски многу се разликува од фреските во Нагоричино и Костур.

¹⁵ S. Pelekanidis - M. Chatzidakis, *Kastoria*, 1984, 106-119

врзан со јазол на левото рамо. На главата носи венец, украсен со бисери и драги камења. Судејќи според ликовните карактеристики, како и според фактот што двата потписи на зографот Михаил Астрата се наоѓаат токму на светите воини (на хитонот на св. Теодор Тирон и на штитот на св. Артемиј)¹⁶, со сигурност можеме да кажеме дека Св. Димитрија, а веројатно и сите останати свети воини од првата зона на сликаната декорација се насликани од раката на Михаил Астрата. Овој податок ни е важен, затоа што ни дава можност да ги определиме и авторите на фреските од уште една црква на кралот Милутин - католиконот на манастирот Хиландар.

Живописот во Хиландар, завршен во септември или октомври 1321 год.¹⁷, се уште е во голем дел покриен од сликарството од почетокот на XIX век. Покрај останатите сцени и поединечни претстави, исчистени се и

¹⁶ Габриел Мије и Луј Бреје први ги имаат објавено потписите во Нагоричино, c. f. G. Millet, *La dernière evolution de l'art byzantin*, in: *Histoire de l'art, depuis les premiers temps chretiens jusqu'a nos jours*, publ. A. Michel, t. III/2, Paris 1908, 952; idem, *L'école grecque dans l'architecture byzantine* Paris 1916, 12, fig. 2; (името на Евтихиј на туниката на св. Теодор Тирон); L. Breher, *Les vieilles églises serbes. Impressions de voyage d'un congressiste*, Nova Evropa XXIV/1 (1931)12 (името на Михаил на штитот на св. Артемиј)

¹⁷ М. Марковиќ - В. Т. Хостетер, *Прилог хронологији گрадње и осликавања хиландарској капеликонија*, Хиландарски зборник 10 (1998), 201 - 217 (со постарата литература)



Сл. 4. Старо Нагоричино,
св. Димитрија Айокавк, 1317



Сл. 5. Старо Нагоричино, св. Нестор, 1317

претставите на светите воини во јужната конха¹⁸. Тука, еден до друг се насликаны св. Димитриј¹⁹, св. Прокопиј²⁰ и св. Евстатиј Плакидиј²¹ (сл. 22), како и св. Меркуриј на источниот дновратник на влезот - трифората, на јужната конха на наосот²².

Ако ги споредиме претставите на св. Димитрија од Нагоричино и Хиландар (сл. 23), веднаш се забележува дека се работи за истиот

цртеж. Иако насликаната облека и употребените бои се различни, се друго е идентично (сл. 46). Ставот на св. Димитрија е ист, положбата на неговите прсти кои ги придржуваат копјето и штитот е идентична, мечот е поставен на истото место и со милиметарска прецизност се совпаѓа и кај двете фрески. Ваква идентичност при изведбата на двета цртежа е можна само на еден начин - ако и во двете цркви бил употребен истиот сликарски картон. Имено, познато е дека старите зографи не сликале директно, без никакви претходни скици, врз свежиот малтер²³. Поради неговото брзо сушење, тие морале претходно да изготвват цртеж на картон, со идентична големина како и фреската која требало да биде насли-

¹⁸ М. Марковић, *Првобитни живопис главне манастирске цркве*, in: *Манастир Хиландар*, прир. Гојко Суботић, Београд 1998, 226; Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, Београд 1998, 353; за распоредот на живописот во хиландарскиот католикон, ср. W. Taylor Hostetter, Jr., *In the heart of Hilandar. An interactive presentation of the frescoes in the main church of the Hilandar monastery on Mt. Athos*, Beograd 1998 (CD-ROM)

¹⁹ М. Марковић, op.cit. 226

²⁰ ibidem

²¹ ibidem

²² ibidem

²³ За начинот на работата на старите зографи, ср. З. Блажић, *Техника и конзервација наших фресака*, Скопље 1958; D.C. Winfield, *Middle and later Byzantine wall painting methods (A comparative study)*, Dumbarton Oaks Papers XII (1968), 63 - 139




Сл. 6. Старо Нагоричино, Св. Петозарници, 1317

кана. Потоа, тој картон го ставале на сидот и со убоди ги означувале главните линии на фигурата. По отстранувањето на картонот, во малтерот останувале видливи трагите од убодите, кои зографите ги поврзуvalе со потегот на четката, со што фигурата го добивала својот облик. Само деталите и бите што ќе се употребат не морале да бидат означени на приготвениот картон. Зографите имале доволно време нив да ги вообличат на самата фреска, со што се ослободувале од едноличноста на цртежот и давале живост на претставите. Најсигурен доказ дека во црквите Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино и Воведение Богородично на Хиландар е употребен истиот зографски картон при изведбата на фигурата на св. Димитрија ни го нуди плаштот на овој воин. Развеан на ветрот, тој е изведен со неправилни линии кои формираат набори идентични и на двете фрески. И ако за ставот на св. Димитрија можеби би можеле да се посомневаме дека е пресликан тој картон го ставале на сидот и со убоди ги означувале главните линии на фигурата. По отстранувањето на картонот, во малтерот останувале видливи трагите од убодите, кои зографите ги поврзуvalе со потегот на четката, со што фигурата го добивала својот облик. Само деталите и бите што ќе се употребат не морале да бидат означени на приготвениот картон. Зографите имале доволно време нив да ги вообличат на самата фреска, со што се ослободувале од

едноличноста на цртежот и давале живост на претставите. Најсигурен доказ дека во црквите Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино и Воведение Богородично на Хиландар е употребен истиот зографски картон при изведбата на фигурата на св. Димитрија ни го нуди плаштот



Сл. 7. Старо Нагоричино, Св. Оресиј, 1317



Сл. 8. Старо Нагоричино, Св. Архистратиг Михаил, 1317

на овој воин²⁴. Развеан на ветрот, тој е изведен со неправилни линии кои формираат набори идентични и на двете фрески. И ако за ставот на св. Димитрија можеби би можеле да се посомневаме дека е пресликан од некоја икона, па затоа се слични двете фрески, совпаѓањата во изведбата на наборите несомнено зборуваат дека оној кој што го имал картонот од Нагоричино, го употребил и во Хиландар. Бидејќи веќе се определим за Михаил Астрата како автор на фреската св. Димитрија од Старо Нагоричино, останува да претпоставиме дека истиот зограф (или некој негов близок соработник од истото ателје) го имал картонот од фреската и го употребил при живописувањето на црквата Воведение Богородично во Хиландар.

И останатите две претстави на светите воини од јужната конха во Хиландар не противречат на оваа претпоставка. Веднаш до св. Димитрија е насликан св. Прокопиј²⁵ (сл. 24). Неговиот став и оружјето што го носи (мечот и копјето) се многу слични со претставата на св. Ѓорѓи Ѓорѓ од Старо Нагоричино²⁶ (сл. 20). Различите помеѓу овие две фрески повторно се само

во облеката и воената опрема, додека мали разлики се јавуваат и во поставеноста на нозете. Но, голема е можноста и тута да бил употребен еден ист картон, затоа што цртежот е скоро идентичен. Истото може да се каже и за претставата на св. Евстатиј Плакида²⁷ (сл. 25). Во Хиландар, тој е последен од низата свети воини во јужната конха, додека во Нагоричино е поставен како предводник на овие светители на северниот ѕид²⁸. Иако неговата фигура во црквата Св. Ѓорѓи е доста оштетена (сл. 16), единствената разлика помеѓу двете фрески е во поставеноста на десната рака, која во Нагоричино е незначително подигната во однос на Хиландар. Останатите детали - поставеноста на фигурата, штитот и мечот, целосно се совпаѓаат во двете цркви. И деталите при изведбата на лицето се повторуваат и на двете фрески. Овде ќе наведеме само еден - иако е доста оштетен лицето од Нагоричино, сепак се забележуваат карактеристичните премени од косата кои паѓаат на челото, јасно изразени во Хиландар (сл. 47).

Прашањето за авторството на хиландарските фрески долго време предизвикува дискусии во науката²⁹. Петар Мильковиќ - Пепек, уште во 1966 ја оставил отворена можноста за учеството



Сл. 9. Старо Нагоричино, Св. Јаков Персијски, 1317

²⁴ Б. Тодић, *Старо Нагоричино*, fig. 47; М. Марковић оп. cit. 226; Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, т. XXXIX

²⁵ М. Марковић оп. cit. 226

²⁶ Б. Тодић, *Старо Нагоричино*, 87, Т. I; сл. 8, 9

²⁷ М. Марковић оп. cit. 226

²⁸ Б. Тодић, оп. cit. 77

²⁹ Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 355.



Сл. 10. Старо
Најорично, свети
воини од северниот ѕид,
1317 (според П. Милько-
виќ - Пепек, Делото на
зографите Михаило и
Еутихиј, Скопје 1967,
сл. 65)

на Михаил Астрата и Еутихиј во овој манастир³⁰, со што се спротистави на категоричните тврдења на Војислав Гуриќ, кој авторството на хиландарските фрески го препиша на зографот Калиергис³¹. Подоцна Гуриќ беше многу повнимателен по ова прашање, доаѓајќи до заклучок дека за сега не може со сигурност да се тврди дека Калиергис работел во српскиот манастир на Света Гора, но беше сигурен дека еден од сликарите во солунската црква Св. Никола Орфанос насликал дел од фреските во Хиландар³². Бранислав Тодиќ го оставил отворено ова прашање, доближувајќи го сликарството на Хиландар до кругот на уметници блиски до Калиергис, а особено до најдобриот сликар од Св. Никола Орфанос во Солун³³. Интересни се и неговите забелешки за претставите на Св. Пантелејмон, Св. Стефан и светите воини од Хиландар - забележувајќи ја тенденцијата на зографите за понежен израз во претставувањето на фигураните и феминизирање на нивните движења и физиономии, како и нагласувањето на физичката убавина,

Сл. 11. Старо Најорично, Св. Артемиј, 1317



³⁰ П. Мильковиќ - Пепек, *Денешните можностии за одредување на автентичноста на фреските во главната манастирска црква на Хиландар*, Гласник на Институтот за национална историја X/2-3 (1966), 203-218; idem, *Делото на зографите Михаило и Еутихиј*, 230 - 233.

³¹ V.J. Djurić, *Fresques Medievales a Chilandar*, Actes du XIIe Congrès Intern. Des Etudes Byzantines, tom. III, Beograd 1964, 78.

³² idem, *La peinture de Chilandar à l'époque du roi Milutin*, Хиландарски зборник 4 (1978), 31 - 41.

³³ Б. Тодиќ, оп. cit., 270.



Сл. 12. Старо Нагоричино,
Св. Александар, 1317



Сл. 13. Старо Нагоричино,
Св. Христофор, 1317



Сл. 14. Старо Нагоричино,
Св. Меркуриј, 1317

раскошноста на облеката и оружјето и подмладените ликови, тој ги споредува со фреските на Михаил и Еутихиј (светите воини од Нагоричино и жените од Грачаница, како и со некои фрески од Св. Никита), но овие тенденции ги става во општ контекст на солунското сликарство, правејќи паралели и аналогии и со фреските на Калиергис во Верија и со непознатите сликари од Св. Никола Орфанос³⁴. Миодраг Марковиќ повторно ја актуелизира можноста за учество на сликарското ателье на Михаил Астрата во Хиландар и тоа веднаш по завршувањето на работите во Грачаница, велејќи дека хронолошки е можно барем година дена (од 1320 год.), да биле приклучени на екипата која веќе го започнала сликањето на светогорската црква³⁵. Тој наведува и големи сличности помеѓу оваа црква и последното познато дело на Михаил Астрата, црквата Св. Никита во Чучер (слободното сфаќање на композицијата, благото отстапување од класицистичките пропорции и каноните за убавото, типовите на физиономии, како и огромни сличности помеѓу ликовите во некои сцени од Христовите параболи од Хиландар и композициите од Св. Никита)³⁶. Правилна е и неговата забелешка во поглед на атрибуирањето на некои други, непотпишани фрески кои според многу карактеристики се блиски до творештвото на ова ателье. Според Марковиќ,

внимание треба де се обрне на сите фрески за кои со добри причини се смета дека настанале преку ктиторството на кралот Милутин - Св. Апостоли во Пеќ, католиконот во Жича и Св. Никола Орфанос³⁷ (но не го набројува и хиландарското сликарство!).

Преку воочувањето на употребата на истиот сликарски картон во црквата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино и во црквата Воведение Богородично на Хиландар, можноста за учеството на сликарската дружина на Михајло Астрата во светогорскиот манастир се чини многу веројатна. Секако, се појавуваат и бројни разлики, (пред се колористички) помеѓу фреските во двете цркви. Меѓутоа, никогаш не треба да се заборави динамичниот стилски развој на ова сликарско ателье, пред се на протомајсторот Михаил Астрата. Следејќи ги секогаш современите тенденции на византиската уметност, нивниот стил толку се менувал што со право може да кажеме дека доколку не беа откринети нивните потписи во охридската Перивлепта, никој не би го поврзал охридското сликарство со делата настанати под ктиторство на кралот Милутин. Така, ако црвеникавите или розеви потези на четкичката врз јаболчниците на светите воини во Хиландар ни се чинат сосема различни од светлозелената боја користена во Нагоричино, доволно е да ги споредиме со фреските на апостол Пе-

³⁴ ibidem, 271.

³⁵ М. Марковић, *Првобитни живопис главне манастирске цркве*, 241.

³⁶ ibidem, 241.

³⁷ idem, Уметничка делатност Михаила и Евтихија. Садашња знања, спорна штитања и правци будућих истраживања, Зборник Народног музеја XVII/2 (2004), 110, 111.



Сл. 15. Старо Нагорично,
Св. Мина Егийски, 1317



Сл. 16. Старо Нагорично,
Св. Евгена Плакида, 1317



Сл. 17. Старо Нагорично,
Св. Теодор Тирон, 1317

тар, св. Макариј и Климент Римски, Андреја Критски, Григориј Богослов, Атанасиј и Кирил Александрички од црквата Св. Никита во Чучер. Тука јасно се забележува употребата на црвените и розевите нијанси врз јabolчниците, околу очите или врз ушните школки, за сметка на светлозелените, маслиnestи сенки кои стануваат незабележливи или се губат³⁸. Тодиќ правилно забележува дека нивниот автор, главниот мајстор во ателјето - Михаил Астрата, бил доволно смел да ги прифати овие новини³⁹, кои сега гледаме дека можеби почнал да ги употребува уште во Хиландар.

Од голема важност за идните истражувања ќе биде да се определи уделот на Михаил Астрата и неговото ателје во сликањето на хиландарскиот католикон, односно идентификувањето на фреските кои се насликани по нивното пристигнување на Света Гора, затоа што најверојатно Михаил Астрата се уште ја немал завршено Грачаница кога започнало живописувањето на Хиландар. Секако дека големо внимание треба да се посвети и на паралелите помеѓу Хиландар и солунската Св. Никола Орфанос. Главниот мајстор од солунската црква најверојатно работел и во Хиландар⁴⁰, па отту-

ка треба да се провери и неговата поврзаност со ателјето на Астрата, затоа што постојат и големи сличности помеѓу Св. Никола Орфанос и Св. Никита⁴¹. Можеби треба да ја претпоставиме и можноста дека дел од зографите од ателјето на Михаил Астрата заминале во малата солунска црква пред да започне живописувањето на Грачаница, или пак се работела за самостојна сликарска дружина која работела во Орфанос, а се приклучила кон ателјето на Астрата по завршувањето на Хиландар, за да го најдеме нивниот заеднички ракопис во Св. Никита во Чучер. Во секој случај, ако постоеле две сликарски дружини во светогорскиот манастир (онаа од Св. Никола Орфанос и онаа на Михаил Астрата), веројатно треба да се отфрли учеството на Георгиј Калиергис во живописувањето на Милутиновата црква. Секако дека "најдобриот сликар во цела Тесалија"⁴², не би искористил готови картони од друг сликар, а и хиландарскиот католикон се чини премал за повеќе од две големи сликарски дружини. Во прилог на ова тврдење одат и поновите детални анализи во начинот на обра-


³⁸ Б. Тодиќ, op. cit., 260

³⁹ ibidem

⁴⁰ А. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφάνου υ στη Θεσσαλονίκη Ζυμβολή στη μελετή της Παλαιογείας ζωγραφικής κατά των πρώιμο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986, 111, 121, 124, 126, 263 - 266 and passim; V.J. Djurić, *La peinture de Chilandar a l' époque du roi Milutin*, 31 - 41, fig. 1- 10.

⁴¹ П. Мильковиќ - Пепек, *Денешните можности за одредување на автентичните на фреските во главната манастирска црква на Хиландар*, 213 ф.н. 37; голема сличност се гледа и во сцените Раѓањето Христово, Качувањето и Симнувањето од крстот. Во Никола Орфанос и Св. Никита се наоѓаат и две најстари претстави на Христос Велик Архиереј од Причестувањето, облечен во сакос.

⁴² Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης όλης Θετταλίας ὄριστος ζωγραφος, Αθήνα 1973, 112-121



Сл. 18. Старо Нагоричино,
Св. Ѓорѓи од иконостасот, 1317
Сл. 19. Старо Нагоричино,
Св. Ѓорѓи, 1317

ботка на фигураните и типовите на светителски ликови од Хиландар, кои откриваат големи разлики со делата на Калиергис⁴³.

Ако го прифатиме учеството на ателјето на Михаил Астрапа во живописувањето на Хиландар, тогаш посигурно можеме да го определиме и времето на настанувањето на фреските во Св. Никита⁴⁴. Фреските од оваа црква на кралот Милутин се датираат различно, но во последно време најчесто се датираат околу 1320 год⁴⁵. Марковиќ беше најсмел во своите хронолошки образложувања на творештвото на Михаил и Еутихиј, ставајќи го живописувањето на Св. Никита во 1322-1323 год., или година - две подоцна⁴⁶. Ако прифатиме дека



Сл. 20. Старо Нагоричино, Св. Ѓорѓи Горѓ, 1317

⁴³ М. Марковиќ, *Првобитни живојис главне манастирске цркве*, 241


⁴⁴ За литературата за црквата Св. Никита во Чучер пишувана до 1998 год., ср. Б. Тодиќ, оп. cit., 345, 346; М. Марковиќ, *Прилози за историју Светиот Никије код Скопја. Основање манастира - Милутинова обнова - хиландарски мейтох*, Хиландарски зборник 11 (2004), 63 - 128

⁴⁵ Б. Тодиќ, оп. cit., 344

⁴⁶ М. Марковиќ, *Уметничка делатност Михаила и Еутихија. Садашња знања, сфорна истражувања и правци будућих истраживања*, 105, 106; idem, *Хиландар и живојис у црквама његових мейтоха - пример Светиот Никије код Скопја*, in. Ниш и Византија IV, Ниш 2006, 291 - 295



Сл. 21. Старо Нагоричино, Св. Ѓорѓи во лунетата и килифорски настап, 1317



Сл. 22. Хиландар, Воведение Богородично, светии воини во јужната конха, 1321 (според М. Марковић, Првобитни живопис главне манастирске цркве, ин: Манастир Хиландар, Београд 1995, 226)

ателјето на Михаил Астрата учествувало во Хиландар и таму го завршило живописот во септември или октомври 1321 год., ја добивајме пролетта 1322 како најрана можна година за започнување на работите во Св. Никита. Од друга страна, се поставува и прашањето за ктиторот на овие фрески, затоа што во годините кога црквата била живописувана, кралот Милутин веќе бил мртвов⁴⁷. Оттука, се чини разумно тврдењето дека ктитор најверојатно

бил архиепископот Данило II кој во септември 1324 год. дошол на архиерејскиот престол во Пеќ токму од Хиландар⁴⁸. Тој имал доволен авторитет и теолошка ерудиција за да може да издаде програмски упатства на еден угленд сликар како Михаил Астрата⁴⁹, но ако Астрата работел во Хиландар, тогаш голем дел од иконографските сличности помеѓу двете цркви се должат и на раката на овој зограф. Покрај овие сознанија за ателјето на Михаил

⁴⁷ Како доказ дека кралот Милутин не бил ктитор на фреските зборува и програмата на живописот, особено малиот број насликаните свети воини, иако патрон на црквата е светиот воин Никита. За разлика од оваа црква, во Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино, целиот јужен сид и голем дел од се-

верниот зид се украсени со претставите на светите воини.

⁴⁸ М. Марковић, *Хиландар и живопис у црквама његових меѓоха - пример Светиот Никифор код Скојља*, 293, 294.

⁴⁹ Ibidem, 294.



Сл. 23. Св. Димитрија



Сл. 24. Св. Прокопиј



Сл. 25. Св. Еустаћиј Плакида

Хиландар, Воведение Богородично, 1321 (според М. Марковић, о. циј., 226)

Астрата, логично би било да го определиме живописувањето на црквата Св. Никита околу 1324 год., за време на владеењето на Стефан Дечански.

Интересна е и хиландарската легенда за живописувањето на црквата Воведение Богородично. Според традицијата забележана уште во првата половина на XVIII век, авторот на овие фрески е легендарниот сликар Мануел Панселинос, мајстор кој прв го споменува Дионисиј од Фурна во својот сликарски прирачник (ок. 1730 год.)⁵⁰. Според него, Панселинос бил солунски уметник кој работел на Света Гора и чии икони и фрески ги ставиле во сенка делата на сите зографи кои твореле пред и по него. Во поновата литература оваа легенда не се зема за веродостојна, поради постоењето на уште еден споменик кој што традицијата го посочува како дело на Панселинос - црквата Протатон во Кареја на Света Гора (ок. 1300 год.)⁵¹, чии што фрески тешко може да се поврзат со сликар-

ството од Хиландар. Фреските во оваа црква веќе се идентификувани во науката како дело на Мануел Панселинос, особено од страна на грчките византологи⁵². При тоа се заборава на фактот дека досега не е откриено ниту едно сликарско дело потпишано од овој зограф, како и фактот што единствениот пишан извор во кој се споменува неговото име потекнува од околу 1730 год., според еден податок од XVII век. Тоа значи дека единствениот доказ за постоење на оваа сликарска личност е базиран на индиректно известување, кое е за околу 400 години оддалечено од времето кога настанале фреските во Протатон.

Ваквиот ненаучен пристап при определувањето на авторот на фреските од Протатон наиде на силна критика од страна на П. Миљковиќ - Пепек⁵³. Уште во 1960 год. тој ја изнесе своја-

⁵⁰ За Мануел Панселинос како зограф и за сликарството на Протатон, в. Е. Tsigaridas, *Manuel Panselinos, the finest painter of the Palaiologan era*, in: *Manuel Panselinos. From the Holy Church of Protaton*, Thessalonique 2003, 23 - 63 (со постарата литература).


⁵¹ П. Миљковиќ - Пепек, *Делојто на зографиите Михаило и Еутихиј*, 204; Каломоирakis ги датира фреските од Протатон околу 1290 г., а како ктитор го посочува патријархот Анастасиј I (1289 - 1293), cf. Καλομοιράκης Δ., Πρωτάτος Ἱερέυνας τὸ μνημεῖο καὶ οἱ πάτρωνές του, *Κληρονομία* 22 (1990), 73 - 104

⁵² E. Tsigaridas, op. cit., 23 - 63

⁵³ П. Миљковиќ - Пепек, *Пишуваниите имена на зографите Михаил Астрапа и Еутихиј и некои нивни соработници*, Гласник на Институтот за национална историја IV/1-2 (Скопје 1960), 168 - 169; idem, *Денешните можности за одредување на автентичността на фреските во главната манастирска црква на Хиландар*, 207 - 211; idem, *Делојто на зографите Михаило и Еутихиј*, 203 - 212; idem, *Прилог кон сознанијата за солунското иконописче на сликарската фамилија Астрапа и за можностите за иконописување на зографот Михаило Астрапа со Панселинос*, Гласник на Институтот за национална историја 5/6 (31/32), Скопје 1979 - 1980, 209 - 217; idem, *L'atelier artistique proeminent de la famille thessalonicienne d'Astrapas de la fin du XIII et premières*



Сл. 26. Охрид, Богородица Перивлејтиа, Св. Меркуриј, 1295 (фото: С. Крсташ)



Сл. 27. Грачаница, Св. Еустајиј Плакида и Св. Меркуриј, 1320 (според Б. Тодић, Грачаница - сликарство, Београд - Приштина 1988, Т. 16)

та теза дека во славата на зографот Панселинос треба да се препознае личноста на Михаил Астрата, кој важел за главен дворски сликар на еден од најмоќните владетели од тој период - кралот Милутин⁵⁴. Раководејќи се од исцрпните стилски и иконографски анализи на фреските изработени од Михаил и Еутихиј, тој го препозна нивниот ракопис и во карејскиот Протатон⁵⁵. Сепак, остана нејасна трансформацијата на името Михаил Астрата во Мануел Панселинос. Оваа празнина во неговата теорија се пополни преку новите сознанија за солунското потекло на презимето Астрата. Во текстот на С. Кисас од 1974 беа изнесени интересни забелешки за потеклото на зографот Михаил Астрата⁵⁶. Преку претходно објавени документи⁵⁷, тој заклучи дека Астрата

⁵⁴ decenies du XIV siecle, Akten II/5, Jahrbuch der österischen byzantinistik 32/5, Wien 1982, 491 - 494.

⁵⁵ idem, Пишуваниите податоци за зографиите Михаил Астрапа и Еутихиј и некои нивни соработници, 168 - 169; П. Мильковиќ - Пепек, веројатно најдобриот познавач на делото на Михаил и Еутихиј, до крајот на својот живот беше убеден во оваа теза, с. ф., idem, Нейознани јарезор икони, 27 ф.н. 63, 62 ф.н. 262.

⁵⁶ idem, Дело по на зографиите Михајло и Еутихиј, 203 - 212.

⁵⁷ С. Кисас, Солунска уметничка породица Астрапа, Зограф 5 (1974), 35 - 37.

⁵⁸ A. Wasserstein, An unpublished treatise by Demetrius Triclinius on Lunar Theory, Jahrbuch der österischen byzantinischen Gesellschaft 16, Graz - Wien, Köln 1967, 153 - 174.

било угледно солунско семејство, од каде потекнувал и најдобриот граѓанин (според Кисас: препишувац, илustrатор, поретко и сликар) од Солун, Харитон Астрата⁵⁸. Од објавениот документ се чита дека оваа личност работела со солунскиот научник Димитриј Триклиниј во неговиот "Трактат за Месечината", каде што ја нацртал полната Месечина онаква каква што ја виделе во тоа време⁵⁹. Овие податоци ги искористи и Пепек за да ги поврзе презимињата Астрата и Панселинос - имено, тој посочи дека Панселинос (*πανσελνυς*) на грчки значи "Полна месечина"⁶⁰. Оттука, станува можно семејството Астрата во подоцните години да било наречено и Панселинос, поради цртежот на членот на тоа семејство - Харитон Астрата, кој сигурно предизвикал сензација и возбуда во животот на средновековните солунјани, поради можноста одблизу да ја видат површината на Месечината⁶¹.

Поврзаноста на фреските во Протатон и оние насликаны од ателјето на Михаил Астрата и Еутихиј, особено фреските во Перивлента,

⁵⁸ С. Кисас, оп. cit., 36.

⁵⁹ ibidem, 35.

⁶⁰ П. Мильковиќ - Пепек, Прилог кон сознанијата за солунското потекло на сликарската фамилија Астрапа и за можното посветување на зографот Михаило Астрапа со Панселинос, 214.

⁶¹ ibidem, 215.



Сл. 28. Протатон, Св. Меркуриј,
ок. 1300



Сл. 29. Протатон, Св. Димитрија, ок. 1300
(според П. Милковиќ - Пепек,
оӣ. ции, Т. LXXII)



Сл. 30. Протатон, Св. Димитрија,
ок. 1300

често се потенцира во литературата⁶². Меѓу последните забелешки се издвојува онаа на М. Марковиќ, кој што Протатон го поврзува и со подоцните фрески создадени од ова ателје, фреските од црквата Св. Ѓорѓи од Старо Нагоричино⁶³. Имено, главата на запаниот апостол од сцената Молитва на Маслиновата Гора во Протатон е прикажана на ист начин како и главата на еден маченик од нагоричкиот Менолог. Според овој автор, станува збор за необично скратување, кое не се јавува ниту во едно друго дело од епохата на Палеолозите⁶⁴.

Се чини дека и претставите на светите воини во Нагоричино можат да ни дадат некои сознанија по ова прашање. За пример ќе ја земеме оштетената претстава на св. Меркуриј (сл. 14), насликана на северниот сид, помеѓу претставите на св. Христофор и св. Мина Египетски. Овој светител Михаил и Еутихиј го имаат насликано во уште две цркви: Бо-

городица Перивлепта во Охрид (1295 год.)⁶⁵ (сл. 26) и Грачаница (до 1321 год.)⁶⁶ (сл. 27). Во нивното творештво Св. Меркуриј секогаш е насликан како млад воин со штотуку никната брада и со шлем на главата. Како што веќе е забележано, шлемот на главата е карактеристичен токму за овој свет воин, веројатно поради врската со античкиот бог Меркур⁶⁷. Од воените атрибути, Михаил и Еутихиј секогаш му доделуваат извлечен меч во раката, а понекогаш и штит, лак и тоболец за стрели (Нагоричино и Грачаница). Споредувајќи ги сите три претстави, можеме да забележиме дека слични меѓу себе се претставите од Грачаница и Нагоричино (сл. 14), додека онаа од Перивлепта (врз која се потпишал Михаил Астрата), според своите иконографски карактеристики се разликува од останатите. Ова најмногу се однесува во изоставувањето на штитот и лакот за стрели, како и типот на шлемот кој го носи св. Меркуриј во Перивлепта. Освен тоа, во двете цркви св. Меркуриј е прикажан во акција со извлечен меч и во расчекор, со што е постигната динамичност во неговото претставување, додека во охридската црква тој е со параден, мирен став. Имајќи

⁶² B. Todić, *Protaton et la peinture serbe des premières décennies du XIVe siècle*, in: *L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle*, red. R. Samardžić, Belgrade 1987, 22 - 31; Sh. E. J. Gerstel, *Civic and Monastic Influences on Church Decoration in Late Byzantine Thessalonike*, Dumbarton Oaks Papers 57 (2004), 225, 232 - 233.

⁶³ М. Марковић, Уметничка дела иносӣ Михаила и Еутихија. Садашња знања, спорна истиња и правци будућих истраживања, 111, 112

⁶⁴ ibidem, 112; ова скратување го има забележано и П. Милковиќ Пепек, cf. *Дело по зографиите Михаило и Еутихиј*, 162, Сл. 67


⁶⁵ G. Millet - A. Frolow, *La peinture du moyen - age en Yougoslavie*, III, Paris 1962, pl. 17/3

⁶⁶ Б. Тодић, Грачаница - сликарство, Београд - Приштина 1988, Т. 16

⁶⁷ М. Марковић, *О иконографији светих ратника у ислочно - хришћанској уметности и о предсказвама ових светитеља у Дечанима*, 624 ф.н. 452



Сл. 31. Охрид, Богородица Перивлејтиа, Св. Димитрија, 1295 (според П. Милковиќ - Пепек, оп. цит., Т. XXXVI)



Сл. 32. Протајон, Св. Арсениј, ок. 1300



Сл. 33. Протајон, Св. Теодор Сипатилија, ок. 1300

ја во предвид временската разлика во која што се насликани сите три претстави, разбираливи се и разликите помеѓу фреските. Особено е интересен шлемот прикажан во Нагоричино и Грачаница. Тој е насликан со перјасти додатоци во вид на крилја, а аналогии можеме да најдеме во антиката. Имено, богот Меркур освен што секогаш е претставуван со шлем, многу често како негови атрибути му се дода-ваат и крилја на шлемот или на сандалите⁶⁸. Крилестите додатоци на шлемот кај овие две фрески сигурно водат потекло од оваа стара традиција, па оттука ја гледаме и ерудицијата на Михаил Астрата и неговата постојана инспирација од антиката.

Меѓутоа, ако сакаме да најдеме вистински двојник во претставата на св. Меркуриј од Нагоричино, не треба да го бараме во Грачаница, туку во Протатон⁶⁹ (сл. 28). На вистина се зачудувачки сличностите помеѓу двете фрески (сл. 48). Поставеноста на телото споредено во двета споменика е како во негатив, односно во Нагоричино св. Меркуриј гледа на лево, додека во Протатон тој е свртен десно. Поради тоа и рамењата се подигнати кон соодветните страни, но положбата на десната рака која го држи мечот е идентична, како и самиот меч кој е благо закривување на врвот. Идентично е и насликаното оружје кај двете претстави: тие имаат меч во десна-

та рака, а округол штит со иста големина⁷⁰ и лак за стрели кој поминува покрај левото рамо скоро на истото место од левата страна. Единствената разлика е тоа што штитот во Нагоричино е ставен зад телото, како и тоа што тука Меркуриј има и тоболец за лакот и стрелите. Интересен е и црвениот плашт, кој повторно како во негатив е претставен врзан околу вратот на двете претстави. Ако го споредиме шлемот од Протатон и Нагоричино, веднаш се забележува нивната сличност, многу поизразена отколку со Грачаница⁷¹. Фрапантната сличност помеѓу двете фрески е уште еден прилог кон можното поистоветување на зографот Михаил Астра со Панселинос. Всушност, веќе се направени стилските анализи кои сликарството во Протатон го поврзуваат со делото на Михаил и Евтихиј, и тоа најмногу со Перивлешта⁷². Од друга страна, многу е потешко да се најдат сличности помеѓу оваа охридска црква и црквите на кралот Милутин насликаны од истото ателје. Во литературата постојано се истакнува различноста помеѓу драматичноста и силните контрасти во боите, линиите, движењето од Охрид, со смиренниот, класицистички израз кој го гледаме во Нагоричино и Студеница⁷³. Се чини дека Про-

⁶⁸ V. Zamarovski, *Junaci antičkih mitova*, Beograd 2002, 208

⁶⁹ П. Мильковиќ - Пепек, оп. cit. T. LXXXV

⁷⁰ Б. Тодиќ, оп. cit. T. 16

⁷² П. Мильковиќ - Пепек, оп. cit. 137, 203 - 212

⁷³ ibidem, 137; В. Ј. Ђурић, *Византијске фреске у Ју-*



Сл. 34. Протатон, Св. Теодор Тирон, ок. 1300



Сл. 35. Протатон, Св. Евстахиј Плакида, ок. 1300



Сл. 36. Протатон, Св. Ѓорѓи, ок. 1300

татон го претставува мостот помеѓу нивните рани дела и оние настанати во зрелата фаза. Многу светителски фигури, како и ликовите од композициите, третманот на драпериите и пејсажот во Протатон се уште се врзани со стилот од Богородица Перивлепта, но светите воини од карејскиот живопис непосредно го претсказуваат она што ќе следи во другите цркви работени од Михаил Астрата. Навистина е тешко во едно такво преодно дело (доколку Протатон е навистина тоа), да се најдат некои сликарски елементи кои зографите понатаму ги користеле во своето творештво. Аналогии сепак има.

Ќе започнеме со претставата на св. Димитрија од Протатон⁷⁴ (сл. 29). Делумно скриен од иконостасот, со неговиот видлив дел тој многу потсетува на претставата на овој светител од Нагоричино. Ова пред се се однесува на неговиот став, но многу поважни се некои други сличности во деталите на двете претстави. Така на пример, неговата круна во Протатон (сл. 30), Нагоричино и во Перивлепта (сл. 31) е насликана со драги камења и бисери, кои се скоро идентични. Ваквата комбинација од бисери и драги камења наоѓаме и околу неговиот врат во Протатон и Нагоричино, на делот каде завршува ракавот на панцирот, како и на долниот крај на панцирот кај двете претстави. Идентична употреба на бисери и драги камења

на долниот крај на панцирот забележуваме и кај претставите на св. Артемиј (сл. 32), св. Теодор Стратилат (сл. 33), св. Теодор Тирон (сл. 34) од Протатон, додека св. Евстатиј Плакида ги носи на крајот на ракавот (сл. 35). Св. Артемиј (сл. 32) и св. Ѓорѓи (сл. 36) околу вратот носат и некој вид на ремен, кој што на исто место и со ист облик е насликан и на фигурата на св. Никита од Нагоричино (сл. 2). За издвојување е и претставата на св. Теодор Стратилат од Протатон (сл. 33), која според ставот многу потсетува на св. Димитрија од Перивлепта (сл. 37). На штитникот за гради на св. Димитрија од Протатон (сл. 30) се гледа еден декоративен елемент (круг со две криви линии кои поаѓаат од него) кој го забележуваме и на штитникот за гради на св. Меркуриј од Нагоричино (сл. 14). Кај истиот светител од Протатон има насликано и поинаква декорација врз штитникот, (се сретнува и на насликаната архитектура во црквата) која во идентична форма ја има и во сцената Причестување на апостолите од Нагоричино⁷⁵ (сл. 38,), а како украс се јавува и во насликаната архитектура од Перивлепта и Студеница. Мотивот на лавја глава насликан во сцените Третото Петрово одрекување и

⁷⁴ Гославији, Београд 1974, 19, Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, 228 - 250

⁷⁵ П. Миљковић - Пепек, оп. cit. Т. XXII

⁷⁵ Слична декорација се сретнува и на претставата на неидентификуван свет воин на јужниот сид во црквата Св. Спас во Жича (ок. 1310), чиј живопис се поврзува со ателјето на Михаил Астрата од Богородица Љевишка во Призрен (ок. 1310), cf. В. Ј. Ђурић, op.cit. 50.



Сл. 37. Охрид, Богородица Перивлеита, Св. Димитрија, 1295 (фото: С. Крстич)



Сл. 38. Старо Нагоричино, Причесување на апостолите, дешава, 1317 (според П. Мильковиќ - Пепек, об. цит., Т. CXXI)



Сл. 39. Пропатион, Св. Меркуриј, ок. 1300

Неверството на Тома во Нагоричино (прт. 4), како и врз архитектонската позадина од сцена на Раѓањето на Богородица од Студеница се забележува и на панцирот на св. Меркуриј од Протатон (сл. 39), под црвениот плашт на воинот, како и на насликаната архитектура во истата црква⁷⁶. И претставата на св. Прокопиј од Протатон заслужува да се издвои од останатиот живопис (сл. 40). Тука, овој светител е насликан со бел панцир кој му го покрива и вратот, формирајќи три набори. На потполно ист начин е насликан и панцирот на св. Нестор во Богородица Перивлепта во Охрид (сл. 41). Станува збор за редок начин на претставување на облеката на светите воини, кој тешко можеме да го објасниме како случајност. Св. Нестор од Перивлепта нуди уште еден елемент за споредба со воините од Протатон - декорацијата со растителните мотиви од внатрешната страна на неговиот штит е скоро идентична со декорацијата на истото место на штитот на св. Меркуриј во Протатон (сл. 28) и св. Димитрија од Св. Прохор Пчињски⁷⁷.

Идентични елементи помеѓу живописот во Протатон и црквите насликаны од Михаил и Еутихиј наоѓаме и во насликаниот фриз кој ги

дели зоните на сликање. Овие елементи, заедно со некои други орнаменти, веќе се потенцирани во литературата за творештвото на Михаил Астрата и Еутихиј⁷⁸. Големи сличности се наоѓаат и при компонирањето на некои сцени (на пр. во Симнувањето во пеколот од Протатон се наоѓаат аналогии со истата сцена од Студеница, преку претставувањето на драпериите на Исус, формата на карпите во позадина и ангелот во горниот дел од сцената, како и различните големини на главите на ликовите во сцената⁷⁹; сл. 42, 43). Многу слични физиономии и начин на сликање кој упатува на иста сликарска рака забележуваме и врз поединечните претстави на светителите. Ова особено се однесува на изведбата на образите, носот, веѓите и очите, како исликаниот орнамент врз облеките на светителите. Овие карактеристики на насликаните ликови, на кои се забележува скоро идентичен потег на четката, веројатно најдобро зборуваат за присуството на Михаил Астрата во Протатон (сл. 44, 45).

Во прилог на идентификување на Мануил Панселинос со Михаил Астрата оди и веќе споменатата хиландарска легенда за мајсто-

⁷⁶ D. Mouriki, *The Mask Motif in the Wall - paintings of Mistra. Cultural Implications of a Classical Feature in Late Byzantine Painting*, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας 10 (1980 - 81), 307 - 338.

⁷⁷ Г. Суботић - Д. Тодоровић, *Сликар Михаило у манастиру Светиох Прохора Пчињској*, прт. 1.

⁷⁸ П. Мильковиќ - Пепек, оп. cit. сл. 76 - 81, 83, 84, 99, 100.

⁷⁹ Овие аналогии во сцената Симнување во пеколот не можеме да ги пронајдеме на другите сликаны споменици од тој период, ср. A.D. Kartsonis, *Anastasis. Making on an Image*, Princeton 1986.



Сл. 40. Протатајон, Св. Прокопиј,
ок. 1300



Сл. 41. Охрид, Богородица Перив-
лејтса, Св. Нестор, 1295
(фото: С. Крстиќ)



Сл. 44. Протатајон, Св. Никон
Метаноит, ок. 1300




Сл. 42. Протатајон, Следување во пеколот, ок. 1300



Сл. 43. Студеница, Кралева црква, Следување во пеколот, ок. 1315 (според Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, сл. 64)

рот кој го живописал нивниот католикон. Ако во легендата стои дека Мануел Панселинос е зографот кој ги насликал тие фрески и ако преку употребата на истиот сликарски картон во Нагоричино и Хиландар ние укажавме на Михаил Астрата како живописец кој работел во Хиландар, повторно се јавува тесна врска помеѓу овие две имиња. Како што објаснува Пепек⁸⁰, можно е во средниот век презимето Астрата да било заменето со презимето Панселинос поради причините кои веќе ги наведовме. Во тој случај, хиландарците го поврзале зографот на нивните фрески (Михаил Астрата) со зографот кој работел во Протатон, а за кого знае дека е истата личност од нивната црква. Презимето Астрата се заменило со Панселинос, а името Михаил за четири века лесно можело да се замени со Мануил. И ако се обидеме да направиме анализа за авторитетот кој што го стекнал легендарниот Панселинос низ вековите, повторно ќе се вратиме на Астрата. Астрата работел за најмоќниот владетел на Балканот во тоа време - кралот Милутин. Како главен дворски сликар, тој сликал во поголемиот дел од неговите цркви, со што оставил траен печат во тогашните уметнички кругови. Знаејќи ја општествената положба на угледните сликари од тоа време, Георгиос Калиергис или Ми-

⁸⁰ П. Мильковић - Пепек, Прилог кон сознанијата за солунското поштекло на сликарската фамилија Астрапија и за можното поистоветување на зографот Михило Астрапија со Панселинос, 216 - 217



Сл. 45. Охрид, Богојородица Перивлејтна,
Св. Климент Охридски, 1295



Сл. 46. Св. Димитрија, Хиландар (лево),
Сима Ногоричино (десно)



Сл. 47. Сима Ногоричино (лево), Св. Евстахиј
Плакида, Хиландар (десно)



Сл. 48. Сима Ногоричино (лево),
Св. Меркуриј, Прокопијон (десно)

хайл Проелевсис⁸¹, можеме да претпоставиме каков углед уживајал главниот кралски сликар Михаил Астрата. Неговиот углед, како и неоспорната убавина на неговите фрески биле доволна причина тој да стане легенда и урнек за секој средновековен зограф.

Поткрепа за ова теза наоѓаме и во едно друго тврдење кое се однесува на ктиторот на фреските во Протатон. Според Габриел Мије, има доволно докази преку кои можеме да претпоставиме дека кралот Милутин го обновил Протатон⁸², како и многу други манастири на Света Гора⁸³. Во тој случај, тоа би бил првиот ангажман на Михаил Астрата за Милутин, со што се потврдуваат претпоставките на Марковиќ дека соработката помеѓу нив двајцата започнала по гостувањето на Милутин кај царот Андроник II во Солун, веројатно до ноември 1300 год⁸⁴. Веројатно дека помеѓу Прота-

⁸¹ За зографот Калиергис ср. Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης ούλης Θετταλίας ἀριστος ζωγράφος; за Михаил Проелевсис ср. Г. Бабић, *Михаило Проелевсис, солунски сликар рано XIV века*, Зограф 12 (1981), 59 - 60

⁸² G. Millet, *Les peintures de l'Athon*, Revue Archéologique XXVI, Paris 1927, 276; истото тврдење овој автор го соопштува и во својот говор по повод неговото назначување за доктор honoris causa на белградскиот универзитет, ср. Ц. Грозданов, *У славу Габријела Мијеа*, in: Ниш и Византија IV, Ниш 2006, 26.

⁸³ Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 16.

⁸⁴ М. Марковић, *Уметничка дела иносӣ Михаила и Евтихија. Садашња знања, стварна иштака и правци будућих истраживања*, 102.

тон (ок. 1300) и Богородица Љевишка во Призрен (ок. 1310), ликовното ателје на Михаил Астрата работело и во други цркви. Фреските во западниот травеј на Св. Апостоли во Пеќ за многу истражувачи претставуваат нивно прво дело на територијата на српската држава⁸⁵, за што сепак се уште нема доволно докази. Не треба да ги заборавиме ни славните храмови изградени од кралот Милутин (а од кои денеска ништо не е сочувано) како можни цркви во кои тие работеле. Со вакви ангажмани, сигурно е дека Михаил Астрата уживал голема слава и почит, доволни за неговото име да стане легендарно.

Ако преку овие истражувања посочивме доволнодокази за учеството на работилницата на Михаил Астрата во Хиландар и податоци кои отвораат место за сомнеж во постоењето на Мануил Панселинос како зограф, творечката дејност на ателјето на Михаил и Еутихиј се збогатува за најмалку еден споменик. Ако пак, можеме да веруваме на стилските анализи на сликарството во Протатон, податоците за неговата обнова од кралот Милутин и близкоста на истите фрески со ателјето на Михаил Астрата, тогаш имаме доволно докази да го сметаме и Протатон како едно од клучните дела во развојниот пат на овие зографи⁸⁶. Со тоа можеме да ја објасниме и промената на стилот настаната помеѓу живописувањето на Перивлепта и делата настанати под ктиторство на кралот Милутин. Во тој случај, ателјето на Михаил Астрата, почнувајќи со сликањето на Студеница (1315 год.)⁸⁷, Св. Прохор

Пчињски (1316/17 год.)⁸⁸, Старо Нагоричино (1315/16 - 1317 год.), Грачаница (до 1320), Хиландар (до септември или октомври 1321 год.) и Св. Никита (ок. 1324 год.), било постојано ангажирано од кралот, се до неговата смрт. Последното насликано дело од овие зографи, св. Никита во Чучер, сигурно не настанало под ктиторство на Милутин, а поради тесните врски со хиландарското сликарство логично е можниот ктитор да го бараме во највисоките редови на српскиот црковен врв.

Од друга страна, остануваат отворени и многу прашања поврзани со ателјето на Михаил и Еутихиј. Сликарството од Протатон би требало да биде под постојана проверка како споменик насликан од раката на Астрата, додека во Перивлепта треба да се одделат фреските насликаны од него и оние насликаны од Еутихиј или соработниците⁸⁹. Не помалку важно е и да се потврди или отфрли тврдењето за роднинската поврзаност на Михаил и Еутихиј, како и тврдењето дека само првиот зограф работел во црквите на Милутин⁹⁰. Околу евентуалната атрибуција на нови дела на ова ателје, важно е да се проверат и веќе атрибуираните охридски икони, кои го детерминираат присуството на Михаил Астрата во архиепископскиот град и тоа во сите фази од неговото творештво⁹¹. Интересно ќе биде да се разјаснат и врските помеѓу сликарството во Св. Никола Орфанос, католиконот во Хиландар и Св. Никита во Чучер, кои очигледно постојат, како и уделот на учениците на Михаил и Еутихиј во уметноста создадена по 1324 год⁹².

⁸⁵ Г. Суботић - Д. Тодоровић, оп. cit. 137.

⁸⁹ Основна студија по ова прашање и понатаму останува П. Мильковиќ Пепек., *Дело по зографиите Михаило и Еутихиј*, 182 - 200

⁹⁰ М. Марковић, оп. cit. 100, 101, 110.

⁹¹ П. Мильковиќ Пепек., оп. cit., 217 - 222; idem, *L'évolution des maîtres Michael Astrapas et Eutichios comme peintres d'icônes*, Jahrbuch der österischen byzantinischen Gesellschaft 16, Graz - Wien, Köln 1967, 297 - 303; idem, *Антиологија на македонската колекција на икони*, in: *Уметничко богослужбено на Македонија*, Скопје 1984, 185.

⁹² Idem, *Проучувањето на неколку новооткриени икони кои значително ја збогатуваат македонската колекција*, Културно наследство 4 (1972) 8 - 9; idem, *Пишувањето и податоци за зографиите Михаил Астрапа и Еутихиј и некои нивни соработници*, 163 - 169; И. М. Ђорђевић, *Зидно сликарство српске властелине у доба Немањића*, Београд 1994, 50 - 51.

⁸⁶ За најстарите фрески во западниот травеј на Св. Апостоли во Пеќ е пишувано многу, в. В. Ј. Ђурић - С. Ђирковић - В. Корач, *Пеќка иконијаршија*, Београд 1990, 121 - 130; Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 215 - 222, 302, 303 (со останатата литература).

⁸⁷ Во тој случај треба да ја претпоставиме и нивната ангажираност во католиконот на манастирот Лавра, во годините кога го живописале Протатон, затоа што е сигурно дека зографот од Протатон работел и во овој манастир, cf. А. Xyngopoulos, *Nouveaux témoignages de l'activité des peintres macédoniens du Mont - Athos*, Byzantinische Zeitschrift 52, München 1959, 61 - 67

⁸⁸ Постои и оправдано сомневање за ваквото датирање на фреските во Студеница, cf. Б. Тодић, оп. cit., 245 ф. н. 38, 326 - 327 (живописувањето го става по Нагоричино, т. е. 1318).

Dejan GORGIEVSKI

ON THE REPRESENTATIONS OF THE WARRIOR SAINTS IN THE CHURCH OF SAINT GEORGE IN STARO NAGORIČINO

Summary

Most of the saints painted in the lowest zone in the church of St. George in Staro Nagoričino (1317) belong to the category of the holy warriors. Beside the commonly painted warrior saints (St. Theodore Tiro and St. Theodore Stratelates, St. George, St. Demetrius, St. Procopius and St. Mercurius), we also find the rare representations of St. Alexander and St. Christopher. However, the attention is also attracted by the figure of the protector of Thessalonica - St. Demetrios, painted on the southern wall next to the entrance. Judging from the painterly features, as well as from the fact that the two signatures of the well known painter Michael Astrapas are found on the representations of the holy warriors, we dare say that St. Demetrios, and probably all of the warrior saints of the lowest zone are painted by the hand of Michael Astrapas. This data is important to us, because it also gives us possibility to determine the authors of the frescoes in another church commissioned by King Milutin - the catholicon of the Chilandar monastery, dedicated to the Presentation of Virgin Mary in the temple.

If we compare the figures of St. Demetrios from Nagoričino and Chilandar, one can immediately notice that the same drawing features are in question. Although the painted military uniform and the colours are different, everything else is identical. This kind of similarity in the creation of both drawings in question is possible only in one way - if the same painting cardboard has been used in both churches. Namely, it is known that the fresco painters did not paint directly, without any previous sketches on the fresh mortar. Because of its quick drying, they had to prepare a drawing on a cardboard previously, with identical size as the fresco they intended to paint. The most certain proof that in the churches of St. George and Chilandar, the same fresco painting cardboard

has been used in the creation of the figure of St. Demetrios is given to us by the mantle of this warrior. Waved in the wind, it is depicted with irregular lines that form folds, identical in both frescoes. Since we have already specified Michael Astrapas as the author of the fresco of St. Demetrios in Staro Nagoričino, it is left to us to presuppose that the same artist (or someone from his atelier) was in possession of the cardboard of the fresco and used it in the catholicon of Chilandar.

The two remaining representations of the warrior saints painted in the southern choir in Chilandar do not contradict to this presupposition. Next to St. Demetrios is the figure of St. Procopius. His posture and the weapon that he carries (the sword and the spear) are very similar to those of the figure of St. George Gorgos from Staro Nagoričino. Thus, there is a great possibility that another identical cardboard has been used. The same refers to St. Eustathius from Chilandar and his depiction in Nagoričino. The usage of the same painting cardboard in the churches of Nagoričino and Chilandar, speaks in favour of the possibility for participation of the atelier of Michael Astrapas in the Serbian monastery on the Mount Athos seems very probable.

If we accept the idea of participation of the atelier of Michael Astrapas in the creation of the wall paintings in Chilandar, we can determine the time of the creation of the frescoes in Saint Nicetas more precisely. If the atelier of Michael Astrapas participated in creation of the painted decoration of Chilandar and completed the fresco paintings in September or October 1321, than we can point out the spring of 1322 as the earliest possible year for the beginning of the works in St. Nicetas. On the other hand, one can raise the question of the khtetor of these frescoes, since in the

time when the church was decorated, King Milutin has already been deceased. Therefore, it seems reasonable to assume that the khtetor could have been Archbishop Danilo II who in September 1324 was appointed to the Archbishop's throne in Peć coming right from Chilandar.

There is a very interesting legend originating from Chilandar about the wall paintings of the church. According to the tradition which dates from the first half of the XVIII century, the author of these frescoes is the legendary painter named Manuel Panselinos, first mentioned in XVII - XVIII century. In the literature of recent date, this legend is not taken as credible because of the existence of another monument related to the tradition of Panselinos' work - the Protaton church in Karyes on Mount Athos (c. 1300), the frescoes of which can hardly be linked to Chilandar.

It seems that the warrior saints from Nagoričino can give us some knowledge about this question. If we want to find a real "twin" in the figure of St. Mercurius from Nagoričino, we should not look for it in the churches which are painted by the atelier of Michael Astrapas, but in Protaton. The placement of the figure of St. Mercurius compared in the two monuments is negative-like, which means he is painted almost identically, except in Nagoričino the warrior faces left, while in Protaton he faces right.

The astounding similarity between the two frescoes is another contribution to the possible identification of the painter Michael Astrapas with Panselinos. Such similarities are also noticed in many other representations, particularly in representations of the decorative motifs of the clothes of the saints and some rare iconographic details (for example, the body - armour with protection for the neck that wears St. Nestor in the church of Virgin Peribleptos in Ohrid and St. Procopius in Protaton). Identical elements which are due to the analyses of the frescoes of Protaton and

the churches painted by Michael and Eutychios, can also be found in the painted frizz which separates the painting zones. We can also notice similarities in the depiction of the faces and the individual figures of the saints, whereby almost identical stroke of the brush is detected. These elements speak in favour of the presence of Michael Astrapas in Protaton. As a contribution to the identification of Michael Astrapas with Manuel Panselinos we can also refer to the already mentioned legend from Chilandar about the master who made these frescoes. Since the legend mentions Manuel Panselinos as the author of the decoration and since the usage of the same painting cardboard was detected in Nagoričino and Chilandar as an indication of Michael Astrapas working in Chilandar, we have to assume that tight connection appears between these two names. As P. Miljković - Pepek explains, it is possible that in the middle Ages the last name Astrapas was replaced with the last name Panselinos. In that case, Chilandarians related the author of the frescoes (Michael Astrapas) with the painter who worked in Protaton, and for whom they knew that he was the same person from their church. The last name Astrapas was replaced with Panselinos, and the first name Michael could easily be replaced with Manuil in four centuries time. If we try to analyse the authorship which was gained by the legendary Panselinos through the centuries, we shall return once more to Astrapas. Michael Astrapas worked for the most powerful ruler on the Balkan at that time - King Milutin. As a main painter of the Royalty, he painted most of the Milutin churches, living a permanent seal in the artistic circles of that time. Being familiar with the social status of the reputable painters of the time, we can presuppose what kind of reputation enjoyed the greatest court painter Michael Astrapas. His reputation, as well as the undisputed beauty of his frescoes were reasons good enough for him to become a legend and a role-model for each and everyone of the medieval fresco painters.